



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

**СОСТОЈБИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ /
LATEST DEVELOPMENTS IN THE MANDATORY
FULLY FUNDED PENSION INSURANCE**

Статистички извештај бр. 7 / Statistical Report No. 7
30 септември 2007 г. / September 30, 2007

Друштва за управување со пензиски фондови; пензиски фондови

Во рамките на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, на 4 април 2005 година беа доделени дозволите за управување со пензиски фондови на две друштва за управување со пензиски фондови. Двете друштва управуваат со по еден пензиски фонд, а одобреноста за управување со пензиски фондови им се издадени за период од 10 години. Двете друштва се:

1. Акционерско друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје

кое управува со

НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД – Отворен пензиски фонд

Основачи на Акционерското друштво за управување со пензиски фондови НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД Скопје се Нова Љубљанска банка ДД Љубљана, Република Словенија, која во капиталот на друштвото учествува со 51%, и НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Република Македонија, која во капиталот на друштвото учествува со 49%. Основачкиот капитал на друштвото изнесува 2,0 милиони евра.

и

2. КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје

кое управува со

КБ Прв отворен пензиски фонд – Скопје

Основачи на КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје се Прва покојнинска дружба ДД Љубљана, Република Словенија, која во капиталот на друштвото учествува со 51% и Комерцијална банка АД Скопје, Република Македонија, која во капиталот на друштвото учествува со 49%. Основачкиот капитал на друштвото изнесува 1,5 милион евра.

Pension Companies; Pension Funds

The licenses within the mandatory fully funded pension insurance were granted to two pension companies on April 4, 2005. The two pension companies manage one pension fund each, and their approvals for pension fund management are granted for a 10-year period. The two pension companies are the following:

1. Akcionersko drustvo za upravuvanje so penziski fondovi NOV PENZISKI FOND Skopje, which manages

NOV PENZISKI FOND – Otvoren penziski fond

Founders of Akcionersko drustvo za upravuvanje so penziski fondovi NOV PENZISKI FOND Skopje are Nova Ljubljanska Banka DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents a portion of 51% of the Pension Company capital and NLB Tutunska Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company's capital. The founding capital of the Pension Company is 2.0 million Euros.

and

2. KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje, which manages

KB Prv otvoren penziski fond - Skopje

Founders of KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje are Prva pokojninska Druzba DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents 51% of the Pension Company capital and Komercijalna Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company's capital. The founding capital of the Pension Company is 1.5 million Euros.

Членство во пензиските фондови
Pension Fund Membership

Табела 1: Дистрибуција на членството во пензиските фондови според нивниот статус
Table 1: Distribution of the Pension Fund Membership by their Status

Пензиски фонд / Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
30.06.2007						
НПФ / NPF	28.326	24.847	11.548	4.126	40.521	68.847
КБ Прв / KB Prv	33.819	25.612	12.045	4.700	42.357	76.176
ВКУПНО / TOTAL	62.145	50.459	23.593	8.826	82.878	145.023
30.09.2007						
НПФ / NPF	28.639	26.301	13.454	3.999	43.754	72.393
КБ Прв / KB Prv	34.188	27.435	14.040	4.788	46.263	80.451
ВКУПНО / TOTAL	62.827	53.736	27.494	8.787	90.017	152.844

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди ојлудување на нивните средства од самиот почеток на членството во пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекоци на тој рок, не одлучат во кој пензиски фонд ќе членуваат, тогаш осигуруваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени ./

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the pension fund to which they were temporarily allocated.

Табела 2: Членство во пензиските фондови според статусот и периодот на потпишувањето на договорите за членство*

Table 2: Pension Fund Membership by Status and Period of Signing Membership contracts*


Дата / Date	НПФ / NPF		КБ Прв / KB Prv		Вкупно / Total		Вкупно / Total
	Доброволни/ Voluntary	Задолжителни / Mandatory	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory	
до 30.06.2007 г. / by 30.06..2007	28.653	25.387	34.294	26.413	62.947	51.800	114.747
1.07 - 31.07.2007 г.	107	504	117	588	224	1092	1.296
1.08 - 31.08.2007 г.	89	467	112	577	201	1044	1.245
1.09 - 30.09.2007 г.	97	393	87	401	184	794	978
ВКУПНО / TOTAL	55.697		62.589		118.266		118.266

* Во табелата се вклучени само членовите кои потпишале договор за членство во пензиски фонд. Осигурениците распределени од страна на МАПАС се изземени./
Only members that have signed membership contracts are included in the Table. Insured persons allocated by MAPAS are excluded.

Табела 3: Старосна и полова структура на членовите на пензиските фондови
Table 3: Structure of the Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	НПФ / NPF			КБ Прв / KB Prv			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	2.148	1.769	3.917	2.249	1.895	4.144	8.061
од 21 до 25 години / 21 to 25	10.557	9.014	19.571	11.041	9.660	20.701	40.272
од 26 до 30 години / 26 to 30	12.272	10.983	23.255	12.921	12.259	25.180	48.435
од 31 до 35 години / 31 to 35	8.405	7.121	15.526	9.530	8.942	18.472	33.998
од 36 до 40 години / 36 to 40	3.674	3.461	7.135	4.165	4.389	8.554	15.689
од 41 до 45 години / 41 to 45	1.147	1.150	2.297	1.318	1.317	2.635	4.932
46 и повеќе / 46+	376	316	692	414	351	765	1.457
Вкупно / Total	38.579	33.814	72.393	41.638	38.813	80.451	152.844

Слика 1: Старосна структура на членовите на пензиските фондови
Figure1: Age Structure of the Pension Fund Membership




Средства во задолжителното кавитално финансирано пензиско осигурување (втор столб) и движење на вредноста на сметководствениите единици
Assets in the mandatory fully funded pension insurance (second pillar) and the value of the pension funds accounting units

Табела 4: Уплатени придонеси во вториот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на пензиските фондови
Table 4: Contributions paid to the second pillar, fees charged and value of the pension fund net assets

Состојба на / As of	НПФ / NPF			КБ Прв / KB Prv		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
30.06.2007	68.107.339	6.249.773	950.750.511	84.937.370	7.778.599	1.155.950.230
31.07.2007	73.025.119	6.267.993	1.032.726.911	86.528.787	7.440.789	1.253.417.856
31.08.2007	68.221.035	5.929.733	1.124.647.189	83.923.671	7.284.079	1.354.379.693
30.09.2007	69.307.730	6.053.462	1.177.754.636	84.373.039	7.363.689	1.426.673.184


* Придонесиите и надоместоциите се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ / Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

Слика 2: Вредност на нето средствата на пензиските фондови
Figure 2: Value of the Pension Funds Net assets




Табела 5: Вредност на сметководствениите единици во пензиските фондови
Table 5: Value of the Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Вредност на сметководств. единица / Accounting Unit Value	
	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
30.06.2007	111,589,982	112,364,188
15.07.2007	112,309,244	112,918,577
31.07.2007	113,268,566	114,026,011
15.08.2007	114,909,428	115,128,831
31.08.2007	116,341,477	116,107,905
15.09.2007	116,038,811	116,278,609
30.09.2007	115,278,255	115,668,925




Слика 3: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на НПФ

Figure 3: Value of the Net assets and the Accounting Unit of NPF



Слика 4: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБ Прв

Figure 4: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KB Prv



Принос на пензискиџе фондови свџден на џодишно ниво џо џериоди
Pension Fund Return on annual level by period

Период / Period	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
01.01.2006 - 31.03.2007	7,17%	7,80%
01.01.2006 - 30.06.2007	7,61%	8,10%
01.01.2006 - 30.09.2007	8,47%	8,68%

Надомџстоџи кои џи наџлакааџ друџиџваџа за уџравување со џензиски фондови
Fees charged by Pension Companies

Вид на надомџст / Type of Fee	НПФ / NPF	КБ Прв / KB Prv
Надомџст од придонес / Fee on contributions	7,9%	7,9%
Месечен надомџст од вредноста на нето средствата на пензискиот фонд / Monthly fee on pension fund net assets	0,05%	0,05%
Надомџст за премин / Transfer fee	дополнително ќе биде утврдџен / additionally shall be determined	дополнително ќе биде утврдџен / additionally shall be determined

Табела 6: Структура на инвестициите на имотот на пензиските фондови
Table 6: Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	НПФ / NPF		КБ Прв / KB Prv	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	0	0,00%	44.353.933	3,08%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Инвестициони фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	189.697.330	16,04%	178.006.714	12,35%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	729.493.002	61,69%	1.045.580.008	72,52%
Инвестициони фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	919.190.332	77,73%	1.267.940.656	87,94%
Депозити / Deposits	252.214.397	21,33%	151.275.089	10,49%
Парични средства / Cash	3.126.890	0,26%	7.593.304	0,53%
Побарувања / Receivables	7.978.948	0,67%	14.953.614	1,04%
Вкупно средства / Total assets	1.182.510.568	100,00%	1.441.762.663	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	4.755.933	0,40%	15.089.482	1,05%
Нето средства / Net assets	1.177.754.636	99,60%	1.426.673.184	98,95%


Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:

- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација
- државна обврзница за старо девизно штедење

Bonds from domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization
- Government bond for settlement of claims by citizens on the basis of foreign currency deposits

Слика 5: Структура на инвестициите на НПФ
Figure 5: Structure of Investment of NPF



Слика 6: Структура на инвестициите на КБ Прв
Figure 6: Structure of Investment of KB Prv

